

објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

1. Наградата на Општина Демир Хисар „**ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО**“, се доделува на физичко лице за постигнати вонредни резултати, а особено за успеси и големи заслуги постигнати во областа на науката, бизнисот, економијата, образованието, културата, техничката култура, уметноста, спортот, здравството, социјалната заштита, екологијата и хуманитарните дејности, како и други подрачја и дејности, во Општината Демир Хисар.
2. Наградата за животно дело се состои од **ПЛАКЕТА** и нето **ПАРИЧЕН ИЗНОС**;
3. За доделувањето на наградата на Општина Демир Хисар за животно дело одлучува Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување признанија и награди;
4. За висината на паричниот дел од наградата одлучува Советот на општината;
5. Наградата ќе биде врачена на свечена седница на Советот по повод 2 Септември, ден на ослободувањето на Демир Хисар;
6. Предлог за доделување на наградата „**ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО**“ можат да поднесат трговски друштва, установи, верски заедници, политички партии, здруженија на граѓани и граѓаните – поединечно или како неформална група;
7. Еден предлагач може да поднесе предлог само за 1 кандидат;
8. Лицата што ќе бидат номинирани за наградата, задолжително потпишуваат, а предлагачите доставуваат потпишана изјава дека се согласни со номинацијата;
9. Предлозите се доставуваат во писмена (печатена) форма, на пропишани обрасци што можат да се преземат [ТУКА](#) или во архивата на Општина Демир Хисар;
10. Предлозите се доставуваат лично, преку архивата на Општина Демир Хисар, до Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување признанија и награди, со назнака „**ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО**“;
11. Предлозите се доставуваат во 6 идентични примероци;
12. Краен рок за поднесување на предлозите е 20.7.2020, до 15:00 часот;

13. Некомплетни предлози, предлози што нема да бидат доставени изработени на пропишаните обрасци, предлози што нема да бидат доставени преку архивата на општината и коишто ќе бидат доставени по завршувањето на утврдениот рок, нема да бидат разгледувани;

Совет на Општина Демир Хисар

Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување признанија и награди

Претседател на комисијата

Татјана Кочовска